




СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- ЕУ ЦЕНТАР НА СОБРАНИЕТО -

ЕУ ВЕСТИ

јуни 2014 година

ЕУЦ-број 1/2014



"...Интеграцијата во Европската унија и вкупните државни реформи се наша голема цел. Тие продолжуваат да ја определуваат и нашата агенда и нашето темпо на работа. Мораме да ги завршиме што побрзо и што подобро преостанатите задачи на патот до подобриот живот. Мораме да продолжиме да работиме за да добиеме нови уште подобри извештаи за нашиот напредок од страна на Европската комисија..."

Дел од обраќањето на Претседателот на Собранието на Република Македонија г-дин Трајко Вељановски на Конstitutивната седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 10 мај годинава.

РАБОТНА ПОСЕТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЕК, Г.КРИСТИАН ДАНИЕЛСОН

На 4 и 5 јуни 2014 година, во работна посета на Република Македонија престојуваше г.Кристиан Даниелсон, Генерален директор за проширување на Европската комисија. Во рамките на работната посета беа остварени средби со Претседателот на Владата на Република Македонија г.Никола Груевски, Заменикот на претседателот на Владата задолжен за европски прашања г.Фатмир Бесими и Министерот за надворешни работи г.Никола Поповски.

Во фокусот на разговорите беше европската интеграција на Република Македонија и реализацијата на реформите, остварувањето на обврските од Пристапниот дијалог на високо ниво, прашањата поврзани со реформите во правосудството и слободата на изразување и медиумите, како и за

одржаните избори, при што се изрази заложбата за соодветно адресирање на препораките од ОБСЕ/ОДИХР за претседателските и предвремените парламентарни избори.

Од страна на Генералниот директор за проширување Кристијан Даниелсон, беше потврдена континуираната поддршка на Европската комисија на напорите на Република Македонија за интеграција во Европската унија.

Генералниот директор за проширување на ЕК, оствари средби и со лидерите на поголемите политички партии СДСМ, ДУИ и ДПА како и со претставници на граѓански организации и медиумски асоцијации.

Содржина на вестите:

Работна посета на Република Македонија, на Генералниот директор на ЕК, за проширување, Кристиан Даниелсон	1
Состанок на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу РМ и ЕУ	1
Република Македонија-членка во Меѓународната организација за миграции	2
Нов состав на ЕП	2
Подобрување на здравјето и безбедноста на работниците во ЕУ	3
Постигнат политички договор за нови правила за ГМО	3/4
Потпишан договор меѓу ЕК и Јужна Кореја за 5Г технологија	4
Љубљана-Европски зелен град 2016	5
Кандидатски статус за Р. Албанија	5
Европска недела на одржлива енергија	6
ЕУ стратегија за енергетска безбедност	6/7
ЕУ календар/јули 2014	7

СОСТАНОК НА КОМИТЕТОТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈА

На 11 јуни 2014 година, во Скопје се одржа 11-от работен состанок на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Република Македонија и ЕУ. Со состанокот копретседаваа г.Јован Андоновски, Државен секретар во Секретаријатот за европски прашања при Владата на Република Македонија и г-ѓа Александра Кас Грање, Директор во Генералниот директорат за проширување на Европската комисија.

Состанокот го заокружи циклусот на секторските поткомитети во рамките на процесот на стабилизација и асоцијација, почнувајќи од ноември

2013 година. На состанокот на Комитетот се направи преглед на степенот на исполнување на политичките критериуми во изминатиот период, на степенот на имплементација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација како и на степенот на имплементација и реализација на реформите.

Резултатите од состанокот на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Република Македонија и ЕУ, ќе бидат презентирани на Советот за стабилизација и асоцијација, на 23 јули годинава.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - ЧЛЕНКА ВО МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА МИГРАЦИИ

На 104-от вонреден состанок на Советот на меѓународната организација за миграции, што се одржа на 19 јуни 2014 година во Женева, Република Македонија беше примена како 156 полноправна земја членка во оваа меѓународна организација. Одлуката на Советот беше донесена по поднесеното барање за членство на Република Македонија од

страна на Министерот за надворешни работи г. Никола Поповски, адресирано до Генералниот директор на меѓународната организација за миграции, г. Вилијам Леси Свинг.

<https://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-iom-1/governing-bodies/council/104th-special-session-of-the-cou.html>



Број на места во ЕП по земја-членка од 2014

1	Белгија	21
2	Бугарија	17
3	Република Чешка	21
4	Данска	13
5	Германија	96
6	Естонија	6
7	Ирска	11
8	Грција	21
9	Шпанија	54
10	Франција	74
11	Хрватска	11
12	Италија	73
13	Кипар	6
14	Латвија	8
15	Литванија	11
16	Луксембург	6
17	Унгарија	21
18	Малта	6
19	Холандија	26
20	Австрија	18
21	Полска	51
22	Португалија	21
23	Романија	32
24	Словенија	8
25	Словачка	13
26	Финска	13
27	Шведска	20
28	Обединето кралство	73

Извор/

<http://www.results-elections2014.eu/en/seats-member-state-absolut.html>

НОВ СОСТАВ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ

На европските избори што се одржаа од 22-25 мај годинава, избирачите имаа можност да го дадат својот глас за претставник во Европскиот парламент (ЕП), со мандат во следните 5 години. Изборите за новиот состав на ЕП беа први организирани избори по Договорот од Лисабон од 2009 година. Со стапувањето во сила на Договорот, на ЕП му беа дадени нови важни овластувања. На овие избори европските граѓани ги искажаа своите ставови за плановите за поблиска економска и политичка интеграција и ги оценија досегашните напори на лидерите на ЕУ во справувањето со кризата во еврозоната. Новиот Европски парламент во следните пет години ќе биде составен од 751 пратеници кои ќе ги претставуваат

интересите на повеќе од 500 милиони граѓани од 28 земји-членки на Европската унија. Од вкупно 751 избрани пратеници, 371 се пратеници кои за прв пат стана членови на ЕП.

Новоизбраните пратеници во ЕП, формираат или се приклучуваат во политички групи врз основа на нивната политичка ориентација. За формирање на политичка група потреби се најмалку 25 пратеници од 7 земји-членки на ЕУ. Политичките групи треба да бидат формирани, пред одржувањето на првата пленарна седница на новиот ЕП, од 103 јули годинава.

<http://www.results-elections2014.eu/en/election-results-2014.html>

	Група на Европските народни партии (EPP)	29.43 %	221 мандати
	Група на прогресивна алијанса на социјалисти и демократи во ЕП (S&D)	25.43 %	191 мандати
	Европски конзервативци и реформисти (ECR)	8.39%	63 мандати
	Алијанса на либерали и демократи за Европа (ALDE)	7.86%	59 мандати
	Зелените/Европска слободна алијанса	7.19%	54 мандати
	Европска обединета левица/Нордиска зелена левица (GUE/NGL)	6.92%	52 мандати
	независни пратеници кои не припаѓаат на ниту една политичка група (NI)	5.73%	43 мандати
	Група - Европа на слобода и демократија (EFD)	4.26%	32 мандати
	Други/новоизбрани пратеници кои не учествуваат во политичките групи формирани во претходниот состав	4.79%	36 мандати

ПОДОБРУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО И БЕЗБЕДНОСТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ЕУ

Европската унија ги објави плановите за обезбедување на подобри работни услови и за зголемување на безбедноста на работниците. За да се обезбеди подобра заштита на повеќе од 217 милиони работници во ЕУ, Европската комисија на 06 јуни годинава, презентираше нова Стратешка рамка за здравје и безбедност при работа за периодот 2014-2020.

Новата рамка е континуитет на напорите на земјите-членки да играат водечка улога во промоцијата на високи стандарди за условите за работа како во Унијата, така и на меѓународен план, што е во согласност со Стратегијата ЕУ 2020.

Во Стратешката рамка се идентификувани следните крупни предизвици за заштита при работа и заштитата на здравјето на работниците:

- подобрување на спроведувањето на постојните правила за безбедност и здравје при работа, преку зголемување на капацитетот на микро и малите претпријатија, и воведување на ефикасни стратегии за заштита од ризици;
- подобрување на заштитата од професионални заболувања преку намалување на можноста за појавување на ризици и да се земе во предвид стареењето на работната сила во Унијата.

Идентификуваните предизвици ќе се адресираат преку седум клучни цели за:

- натамошно консолидирање на националните стратегии на земјите-членки, за безбедност и здравје при работа;
- обезбедување на практична поддршка на микро и малите претпријатија, за подобро

усогласување со правилата за здравје и безбедност при работа;

- подобрување на спроведувањето на прописите од страна на земјите-членки и ревизија на ефикасноста од страна на националните инспекторати за труд;

- поедноставување на постојното законодавство, преку елиминирање на бариерите;

- унапредување на превенцијата од болести и повреди на работа, успешно справување со ризици, особено новите во областа на наноматеријалите, зелената технологија и биотехнологиите;

- подобрување на собирањето на статистички податоци за подобра евиденција и развивање на алатки за следење и

- зајакнување на координацијата со меѓународните организации како Меѓународна организација на трудот, Светската здравствена организација, Организацијата за економска соработка и развој и др.

За спроведување на активностите се идентификувани повеќе инструменти: социјалниот дијалог, подигнување на јавната свест, ефикасно спроведување на законодавството, синергија со други ЕУ политики и фондовите на ЕУ, Европскиот социјален фонд и Програмата за вработување и социјални иновации.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-641_en.htm

http://ec.europa.eu/news/employment/140611_en.htm

***ЕУ Стратешка
рамка за здравје и
безбедност при
работа
(2014-2020)***

ПОСТИГНАТ ПОЛИТИЧКИ ДОГОВОР ЗА НОВИ ПРАВИЛА ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ

На состанокот на Советот за животна средина на ЕУ, одржан на 12 јуни годинава во Луксембург, министрите на земјите-членки постигнаа договор за текстот на нацрт-директивата за генетски модифицирани организми (ГМО) за измена на Директивата 2001/18/ЕЗ.

За земјите-членки на ЕУ, новата директива претставува правна основа за ограничување или забрана за одгледување на ГМО на нивна територија, од различни причини освен од аспект на здравјето и животната средина. Генетски модифицираните организми претставуваат организми со вештачки изменети гени кои на некој начин ги менуваат нивните карактеристики. Во светот денес се водат широки

дискусии и полемики за примената на ГМО технологијата кај прехранбените култури. Оваа технологија исто така се користи и во биолошки и медицински истражувања, во експерименталната медицина и фармаколошкото производство.

Европската комисија ја претстави предлогот-директивата во јули 2010 година, и истата се однесуваше на ГМО кои се одобрени на ниво на ЕУ. Предлогот на Комисијата беше разгледан во текот на неколку претседателства со Советот на ЕУ.



ПОСТИГНАТ ПОЛИТИЧКИ ДОГОВОР ЗА НОВИ ПРАВИЛА ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ

Европскиот парламент во текот на првото читање на предлогот, усвои повеќе амандмани за измени и дополнувања на предлог-директивата. На состанокот на Советот за животна средина на ЕУ, одржан на 9 март 2012 година, не беше постигнат политички договор поради изразеното мнозинство на гласови и загриженост во врска со одредени прашања.

Во нацрт-текстот на новата директива за ГМО, се предвидува Европската комисија, во период не подоцна од 4 години од стапувањето во сила на директивата, до Европскиот парламент и до Советот да достави извештај за примената и ефикасноста на директивата, како и проценка на разикот за животната средина. Забраната

или ограничувањето на одгледувањето на ГМО, земјите-членки ќе можат да ја воведат од повеќе причини: социо-економски аспекти, просторното планирање, користење на земјиштето, земјоделската политика и др.

Во текот на претседателството со Советот на ЕУ кое Италија го превзеде од 1 јули и ќе претседава до крајот на декември годинава, се очекува да започнат преговорите со Европскиот парламент, за второто читање на текстот на новата директива за ГМО.

http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmo_intro_en.htm

ПОТПИШАН ДОГОВОР ПОМЕЃУ ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА И ЈУЖНА КОРЕА ЗА РАЗВИВАЊЕ НА ПЕТТА ГЕНЕРАЦИЈА НА МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ec.europa.eu

На 16 јуни годинава во Сеул, Европската комисија и Јужна Кореа потпишаа договор за соработка во областа на мобилните технологии од петтата генерација (5Г). Договорот го потпишаа г-ѓа Нели Крос, потпретседател на Европската комисија за Дигитална агенда и г.Мун-Ки Чои, Министер за наука, информатички и комуникациски технологии и планирање, на Јужна Кореа.

Договорот предвидува зајакнување на соработката во областа на истражувањето за мобилните технологии од петтата генерација. Јужна Кореа има една од најбрзите мобилни мрежи, исто така се наоѓа и седиштето на Самсунг, најголемиот производител на паметни телефони во светот. Двете страни, исто така потпишаа Заедничка Декларација за стратешка соработка во информатичката и комуникациска технологија (ИКТ) и 5Г. Помеѓу Здружението на 5Г инфраструктура на ЕУ (чии членови се Алкател-Луцент, Атос, Дојче Телеком, Ериксон, Нокиа, Оринџ, Телеком Италија, Теленор и Телефоника) и Форумот за 5Г на Јужна Кореа, ќе биде потпишан Меморандум за разбирање помеѓу индустриите од оваа област.

Петтата генерација на мобилни технологии претставува нова мрежна технологија и инфраструктура. Новата 5Г технологија ќе биде побрза и ќе донесе нови функционалности и апликации со висока

социјална и економска вредност. Новата 5Г мрежа треба да овозможи подобри врски за побрз пренос на податоци, со оглед на се поголемиот број на корисници на мобилен интернет.

Проценката на ЕУ е дека филм со висока дефиниција со новата технологија може да се превземе за шест секунди, додека со 4Г технологијата сега е потребно шест минути. Новата петта генерација на мобилни технологии треба да овозможи проток на податоци од 10 гигабајти во секунда, што претставува илјада пати повеќе од сегашната 4Г технологија.

Во декември 2013 година, Европската унија соопшти дека ќе вложи 700 милиони евра во истражувања за 5Г технологијата во наредните 7 години, додека европските компании од телекомуникацискиот сектор ќе обезбедат повеќе од три милијарди евра.

Кинескиот производител на паметни телефони Хуавеи, во ноември 2013 година најави дека планира да вложи 442 милиони евра во истражување за 5Г и дека очекува мрежата да биде спремна за воведување до 2020 година.

<http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/towards-5g>

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-680_en.htm

«Новата 5Г технологија ќе биде побрза и ќе донесе нови функционалности и апликации со висока социјална и економска вредност»

ЉУБЉАНА - Европски зелен главен град 2016


Главниот град на Република Словенија - Љубљана е добитник на европската награда за зелен главен град за 2016 година. Наградата беше доделена од страна на европскиот комесар за животна средина, на свечена церемонија на 24 јуни годинава, во Копенхаген.

Градот Љубљана ова признание од ЕУ го доби за имплементацијата на стратегијата за одржливост "Визија 2025", интегрираниот пристап во управувањето со животната средина, за подигање на свеста за животната средина и имплементацијата на урбаните зелени мерки во изминатите десет години. Програмата на градот за заштита на животната средина, планот за одржлива мобилност и акцискиот план за одржлива енергија заеднички ја креираат интегрираната визија за градот Љубљана. Во 2013 година протокот на сообраќајот во Љубљана значително се измени, со

ограничување на моторизираниот сообраќај и се даде приоритет на пешаците, велосипедистите и јавниот превоз.

Идејата за доделување на награда за европски град на годината потекнува од Јури Ратас, поранешен градоначалник на главниот град на Естонија - Талин. За прв пат наградата беше доделена во 2010 година на Стокхолм (Шведска), а до денес за европски зелени градови беа прогласени Хамбург (Германија), Виторија Гастеис (Шпанија), Нант (Франција), Копенхаген (Данска), Бристол (Англија) и Љубљана (Словенија).

www.europeangreencapital.eu
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-719_en.htm
<http://www.ljubljana.si/en/green-capital/>



Љубљана, Словенија

ДОДЕЛЕН КАНДИДАТСКИ СТАТУС НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЕУ

Европската комисија во октомври 2013 година даде препорака за доделување на кандидатски статус на Република Албанија, препораката беше потврдена и во извештајот на Комисијата од јуни годинава.

На состанокот на Советот за општи работи на ЕУ, на 24 јуни годинава во Луксембург, врз основа на препораката на Европската комисија, министрите на земјите-членки на ЕУ, постигнаа договор на Република Албанија да ѝ се додели статус на кандидат за членство во ЕУ. Ова претставува потврда на напорите на земјата во процесот на европската интеграција и имплементацијата на реформите.

Од Република Албанија се очекува дополнителен напредок во исполнување на клучните приоритети, особено во реформата на јавната администрација, судството, борбата против корупцијата и организираниот криминал како и фундаменталните права.

Одржувањето на конструктивен политички дијалог за консолидирање и продолжување на реформите, останува од суштинско значење.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-439_en.htm



ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА ОДРЖЛИВА ЕНЕРГИЈА 2014



<http://www.eusew.eu/>

Од 23 до 27 јуни годинава, во Европската унија се одбележа Европска недела на одржлива енергија 2014, преку организирање на голем број на настани, изложби, денови на отворени врати, работилници, конференции, медиумски кампањи и концерти.

Во рамките на Европската недела на одржлива енергија, во Брисел на 24-26 јуни се одржа Конференција на високо ниво, а низ територијата на ЕУ беа организирани повеќе од 900 настани со околу 100.000 учесници. Во текот на цел месец јуни, во ЕУ беа одбележани деновите на енергијата, со цел да се промовира енергетската ефикасност на обновливите извори на енергија.

По повод одбележувањето на Европска недела на одржлива енергија 2014, Европската комисија доделува награди за најдобрите проекти во годината од областа на енергетската ефикасност, обновливите извори на енергија и чист транспорт. Во изборот за 2014 година зеле учество 342 проекти од ЕУ.

Европска недела на одржлива енергија за прв пат е воведена во 2006 година, на

иницијатива на Европската комисија и во меѓувреме прерасна во референтна точка за властите, енергетските агенции, приватните компании, невладините организации и индустриските здруженија. Во одбележувањето на Европска недела на одржлива енергија 2014 беа вклучени многу други земји како Република Македонија, Србија, Албанија, Турција, Босна и Херцеговина, Грузија, Украина и др. На 26 јуни годинава, на Институтот за моторни возила и хомологација на Машинскиот факултет во Скопје, инженерското здружение Електромобилност Македонија одржа работилница посветена на електричните возила како алтернатива на аерозагадувањето.

Стопанската комора на мал бизнис на Македонија и Здружението за енергетска ефикасност ЕУРЕМ-МК на 27 јуни 2014 година, во Скопје, исто така го одбележаа Македонскиот енергетски ден 2014.

<http://www.eusew.eu/index.php>

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-434_en.htm

СТРАТЕГИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЕДНОСТ



ec.europa.eu/energy

Европската комисија на 28 мај годинава, предложи Стратегија на ЕУ за енергетска безбедност која се темели на сеопфатна студија за зависноста од енергија на земјите-членки. За да се обезбеди непречено снабдување со енергија, Комисијата предлага сеопфатна проценка на ризикот преку т.н. стрес тестови, кои ќе се спроведуваат на ниво на ЕУ и регионално, преку симулации во снабдувањето со гас.

Како одговор на предизвиците во снабдувањето со енергија, на среден и долг рок, Комисијата предложи мерки во неколку клучни области:

- комплетирањето на Внатрешниот пазар на енергија и градење на линкови на инфраструктурата е од суштинско значење. Комисијата идентификуваше 33 инфраструктурни проекти од клучно

значење за енергетската безбедност на Унијата.

- ЕУ ќе ги задржи доверливите партнери, но ќе се бараат и врски со нови земји и патишта на снабдување, како на пр. регионот на Каспискиот басен. Во 2013 година, 39% од ЕУ увозот на гас е од Русија, 33% од Норвешка, а 22% од Северна Африка (Алжир, Либија).

- зајакнување на механизмите за итни случаи и солидарност како и заштита на критична инфраструктура. Комисијата ќе ја разгледа Регулацијата за безбедност на снабдувањето со гас, како и нејзиното спроведување.

- зголемување на локалното производство на енергија со натамошен развој на обновливите извори на енергија, како и одржливо производство на фосилни горива.

- подобрување на координацијата на националните енергетски политики и натамошен развој на технологиите во енергетскиот сектор.

Неодамнешните настани, случувањата меѓу Русија и Украина, ја зголемија загриженоста на ЕУ за обезбедувањето на непрекинат проток на енергија, како и за стабилноста на цените на енергијата.

Глобалната побарувачка на енергија постојано се зголемува, се очекува до 2030 година да се зголеми за 27%, од друга страна домашното производство на енергија во ЕУ е намалено за речиси 1/5 од 1995- 2012 година. Повеќе од 50% од потребите за енергија на ЕУ се покриваат од надворешни добавувачи: во 2012 година речиси 90% од нафтата, 66% од гасот и 42% од цврстите горива во Унијата биле обезбедени преку увоз.

На состанокот на Европскиот совет од 26-27 јуни годинава, беше поздравена новата Стратегија на ЕУ за енергетска безбедност која е тесно поврзана со политичката рамка за клима и енергија до 2030. Европскиот совет повика за зголемување на напорите за намалување на високата енергетска зависност

на Унијата, и даде поддршка на итно спроведување на мерките за зајакнување на енергетската безбедност до крајот на годината. Енергетската заедница чија цел е да се прошири европското енергетско законодавството во земјите од соседството и од процесот на проширување, треба да се зајакне со цел да се обезбеди примена на *acquis*-то. Се очекува Европскиот совет да донесе конечна одлука за новата политичката рамка за клима и енергија, вклучително и идни мерки за подобрување на енергетската безбедност на ЕУ, не подоцна од октомври годинава. Во следните 5 години, ЕУ политиките за климатски промени и енергија ќе бидат фокусирани на: енергија прифатлива за компаниите и граѓаните, енергија достапна за сите земји-членки, и зелена енергија, во согласност со поставените цели до 2030.

http://ec.europa.eu/energy/security_of_supply_en.htm



«Комплетирањето на Внатрешниот пазар на енергија и градење на линкови на инфраструктурата е од суштинско значење за ЕУ»



ЕУ КАЛЕНДАР/ЈУЛИ 2014

- 1.Пленарна сесија на Европскиот парламент, 1-3 јули 2014,Стразбур;
- 2.Презентација на Програмата и приоритетите на Италијанското претседателство со Советот на ЕУ, 2 јули, Европски парламент;
3. Кон циркуларна економија (Circular Economy) - Програма за нула отпад во Европа, 1 јули 2014, Европска комисија;
- 4.Предлог-иницијатива за зелени вработувања-поддршка во креирањето на работните места во ЕУ, 1 јули 2014, Европска комисија.

<http://europa.eu/newsroom/calendar/>



СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЕУ ЦЕНТАР НА СОБРАНИЕТО

Адреса: 11 Октомври бр. 10, Скопје, 1000

телефон: +389 2 3 11 22 55, локал 414 и 289

факс: +389 2 3 182 277

E-mail: nsei@sobranie.mk

канцеларија 019

www.sobranie.mk

Во Собранието на Република Македонија во периодот јануари 2011-јуни 2012 година беше спроведен ИПА Проект за "Техничка помош за Парламентот", чија општа цел беше зајакнување на институционалниот капацитет на Собранието и со тоа подобрување на неговата транспарентност и одговорност пред граѓаните.

Во рамките на ИПА проектот, беше обезбедена финансиска и стручна помош за воспоставување на ЕУ центар во Собранието.

Целта на формирањето на ЕУ центарот е на пратениците во Собранието на Република Македонија и на Службата на Собранието да им се обезбеди подобар пристап до информации поврзани со ЕУ прашања.